

МСФИ КОНСАЛТИНГ - КПУ ОКТОМВРИ 2026

**ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО
УСОВРШУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
БРОЈ 3/2026-8 ЧАСА НА 21 ОКТОМВРИ 2026 ГОДИНА, 27 ОКТОМВРИ 2026
ГОДИНА, 29 ОКТОМВРИ 2026 ГОДИНА И 30 ОКТОМВРИ 2026 ГОДИНА**

Време	Тема	Предавач	КПУ часови
08:45 09:30	Најавување за следење на КПУ обуката		
1.	<u>СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА</u>		
09:30 10:50	🔗 ПРОФЕСИОНАЛНО РАСУДУВАЊЕ ПРИ ПРИМЕНАТА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ (МСС/МСФИ И МСФИ ЗА МСЕ) ➡ Што претставува професионалното расудување и кога е неопходно при примената на МСС/МСФИ? ➡ Како се утврдува набавната вредност на поединечни основни средства при збирна набавка – примена на пропорционална (pro rata) распределба? ➡ Како професионалното расудување влијае врз класификацијата на средствата? ➡ Како се определуваат корисниот век и стапките на амортизација и кога нивната промена претставува промена на сметководствена проценка? ➡ Сметководствен и даночен третман на амортизацијата – услови за примена на повисоки стапки и даночно усогласување. ➡ Како се идентификуваат показателите за безвреднување и кога се признава загуба поради безвреднување? ➡ Даночни импликации од професионалното расудување од аспект на ДДВ и данокот на добивка. ➡ Разгледување на практични примери и одговори на прашања	Жарко Михајловски Ивица Марчевски	2 КПУ часа (80 минути)
2.	<u>СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА</u>		
10:50 12:10	🔗 МСС 23 – КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЗАЈМУВАЊЕ И СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН НА БЕСКАМАТНИТЕ ЗАЕМИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА ➡ Делокруг на МСС 23 – Што претставуваат трошоци за позајмување? ➡ Што претставува квалификувано средство и кои средства ги исполнуваат условите за капитализација? ➡ Кога започнува, привремено се прекинува и престанува капитализацијата? ➡ Утврдување на трошоците што се капитализираат кај специфични и општи задолжувања.	Ивица Марчевски Жарко Михајловски	2 КПУ часа (80 минути)

МСФИ КОНСАЛТИНГ - КПУ ОКТОМВРИ 2026

Време	Тема	Предавач	КПУ часови
	➤ Примена на стапката на капитализација и пресметка на износот за капитализација. ➤ Бескаматни заеми меѓу поврзани лица – дали се евидентираат во номинален износ или по објективна вредност и како се признава „непресметаната“ камата? ➤ Како се евидентира разликата меѓу номиналниот износ и објективната вредност на бескаматниот заем – вложување во капитал, распределба кон сопственикот или друга трансакција, зависно од економската суштина? ➤ Даночен третман на бескаматните заеми меѓу поврзани лица. ➤ Презентирање и обелоденување на заемите и трошоците за позајмување во финансиските извештаи. ➤ Практични примери, пресметки и книжења и одговори на прашања.		
12:10	Пауза (20 минути)		
12:30			
3.	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
12:30 13:30	🔗 НОВ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИРАЊЕ – ОБВРСКИ, РОКОВИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА (ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИРАЊЕ) ➤ Кога ќе стартува системот за е-фактура (рокови за започнување на доброволна и задолжителна примена на е-фактурирањето по категории субјекти) ➤ Кој ќе има обврска да издава и прима е-фактури ? ➤ Кои фактури, авансни фактури, книжни одобренија, испратници и интерни документи ќе се евидентираат преку системот? ➤ Кога е-фактурата ќе се смета за издадена, примена и правно валидна? ➤ Прифаќање и одбивање на е-фактурата – рокови, автоматско прифаќање и сметководствено-даночни последици. ➤ Исправка и сторнирање на погрешно издадена е-фактура. ➤ Рокови за евидентирање на испратниците, поврзаните и другите документи. ➤ Постапување при прекин или недостапност на системот за е-фактура. ➤ Чување на е-фактурите, контрола и прекршочна одговорност. ➤ Практична подготовка на сметководствените служби за преминување кон електронско фактурирање. ➤ Практични примери и одговори на прашања.	Жарко Михајловски Амела Реџепагиќ Дрובהва	1,5 КПУ часа (60 минути)

МСФИ КОНСАЛТИНГ - КПУ ОКТОМВРИ 2026

Време	Тема	Предавач	КПУ часови
4.	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
13:30 14:30	УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НЕДВИЖНОСТИ ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - Утврдување на местото на промет кај услугите поврзани со недвижности – кога ДДВ се пресметува според местото каде што се наоѓа недвижноста? - Што се смета за недвижен имот за целите на ДДВ – земјиште, згради, градби, вградена опрема и трајни составни делови. - Клучни критериуми за утврдување дали услугата е директно поврзана со конкретна недвижност. - Проектирање, изградба, реконструкција, адаптација, одржување и рушење на објекти – правилно определување на ДДВ-третманот. - Градежен надзор, процена на вредноста и испитување на состојбата и ризиците на недвижниот имот. - Изнајмување недвижности, складирање стоки и обезбедување право на користење – кога услугата се врзува за конкретен простор? - Хотелско и друго сместување, кампови и користење инфраструктура – место на промет и примена на соодветната даночна стапка. - Вградување, одржување и поправка на машини и опрема – кога опремата станува составен дел на недвижноста? - Управување со недвижности, посредување при продажба и изнајмување и правни услуги поврзани со пренос на недвижен имот. - Кои услуги не се сметаат за поврзани со недвижности – рекламирање, саеми, складирање без исклучиво доделен простор, управување со инвестициско портфолио и други специфични случаи. - Прекугранични услуги поврзани со недвижности – примена на општото и посебното правило за место на промет. - Reverse charge кај прометот меѓу даночни обврзници – кој е должен да го пресмета и плати ДДВ? - ДДВ-третман на услуги кон физички лица и определување на применливата даночна стапка. - Изнајмување опрема со или без персонал – како преземањето одговорност за работите го менува ДДВ-третманот? - Практични примери и одговори на прашања.	Амела Реџепагиќ Дрובהва Жарко Михајловски	1,5 КПУ часа (60 минути)
14:30 14:50	Пауза (20 минути)		

МСФИ КОНСАЛТИНГ - КПУ ОКТОМВРИ 2026

Време	Тема	Предавач	КПУ часови
5.	ЕТИКА, ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ		
14:50 15:30	➤ КОГА МЕНАЏМЕНТОТ (КЛИЕНТОТ) БАРА „САМО МАЛА КОРЕКЦИЈА“ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (Практична примена на Етичкиот кодекс за професионалните сметководители) ➤ Основни етички принципи: интегритет, објективност, професионална компетентност, доверливост и професионално однесување. ➤ Како да се препознаат заканите за објективноста и професионалното однесување? ➤ Како да постапи сметководителот кога од него се бара: ✓ да го „подобри“ финансискиот резултат; ✓ да антидатира или измени документ; ✓ да одложи евидентирање обврска или расход; ✓ да признае приход пред да бидат исполнети условите; ✓ да прикрие грешка или незаконско постапување? ➤ Притисок од сопственикот, директорот или клиентот – кога лојалноста кон работодавачот станува закана за професионалната етика? ➤ Судир на интереси, подароци, привилегии и други влијанија врз професионалното расудување. ➤ Како се постапува при сомневање за измама или непочитување на законите и прописите – принципите на NOCLAR? ➤ Документирање на етичката дилема и мерките за заштита на сметководителот. ➤ Кога сметководителот треба да одбие налог, да го ескалира проблемот или да се повлече од ангажманот? ➤ Практични случаи, дискусија и одговори на прашања.	Жарко Михајловски Ивица Марчевски	1 КПУ Час (40 минути)
	ПРЕДЛОГ НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ		
	➤ ПРЕДЛОГ НОВ ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ		

- ☒ Предавачи: Жарко Михајловски, Амела Реџепагиќ Дрובהа и Ивица Марчевски,
- ☒ Модератор: Сезаир Реџепагиќ,
- ☒ Регистрација за КПУ обуката треба да се направи преку: www.msfi.com.mk
- ☒ Онлине КПУ обуката се спроведува преку платформата Livewebinar
- ☒ Најавување за следење на КПУ обуката од 8:45 до 09:30 часот; Почеток на КПУ обуката од 09:30 часот; Паузи: 12:10 до 12:30 и 13:50 до 14:10
- ☒ Времетраење на КПУ обуката од 09:30 часот до 15:30 часот 8 КПУ часа)
- ☒ Секој посетител добива Прирачник за КПУ во електронска форма
- ☒ Надомест за КПУ обуката.....2.360 денари (со ДДВ)
- ☒ Плаќањето се врши задолжително однапред на следната сметка:
210-0676392801-76 НЛБ Банка АД - Скопје
- ☒ Информации: ☎ 02/3 112 323 ☎ 02/3 112 334 ☎ 070 317 142 ☎ 070 333 713
www.msfi.com.mk e-mail: info@msfi.com.mk